



Формулар за поништување на Верба Про сертификат

(Ве молиме да го отпечатите формуларот)

Поништувањето на сертификатот единствено може да биде направено се додека истиот е валиден.

1. Податоци за барателот

Е-mail адреса: _____

Име: _____

Презиме: _____

Датум на раѓање: _____

ЕМБГ: _____

Број на лична карта / прасош /
возачка дозвола¹: _____

Улица и број: _____

Поштенски број и место: _____

Држава: _____

2. Податоци за деловниот субјект

Назив на деловниот субјект: _____

Организациона единица на
деловниот субјект: _____

Седиште: _____

3. Податоци за сертификатот

Сериски број на сертификатот: _____

Валиден од: _____

Истекува на: _____

Потпис на барателот: _____

Место и датум: _____

¹ се внесува податок од оној документ кој е употребен при барањето за издавање на сертификатот

**4. Изјава од овластеното лице на деловниот субјект**

Потврдувам како лице кое правно го застапува деловниот субјект наведен во точка 2 од овој формулар дека барателот кој е потпишан на формуларот е вработен кај наведениот субјект.

_____ (име и презиме на лицето кое го застапува деловниот субјект)

_____ (потпис на лицето кое го застапува деловниот субјект)

_____ (место и датум)

_____ (место за печат)

5. Верификација од локалната регистрационата канцеларија

Локалната регистрациона канцеларија изјавува дека верификацијата на барањето за поништување на Верба Про сертификат е:

Позитивно Негативно

Причина за негативна верификација: _____

Име на овластеното лице: _____

Потпис на овластеното лице: _____

Назив на ЛРК: _____

Регистрационен број: _____

Датум: _____